

Груевски себеси може да се смета за комплетен победник, бидејќи со тоа што направи коалиција со ДУИ издејствува да се замрзнат на подолг рок прашањата кои беа рак-рана на Владата во изминативе две години, а поради кои, да се потсетиме, добивавме негативни критики од страна на Брисел, кои резултираа со неотпочнување преговори со Европската унија. Неотворањето на овие прашања може да доведе до смирување на политичката сцена во Република Македонија и целосно посветување на економската агенда, која за премиерот Груевски и во овој мандат по сè изгледа ќе биде најприоритетна. Но, дали тоа ќе биде можно и колку може да трае?

Груевски го избра Ахмети, наспроти неговиот долгогодишен коалиционен партнер ДПА. Зошто? Има повеќе причини. Доколку го следиме јавното образложение за овој потег на Груевски, лиферувано од страна на ВМРО-ДПМНЕ, а на кое не негодуваше ДУИ, може да се дојде до заклучок дека

во преговорите со премиерот Ахмети речиси и не побарал ништо за возврат, туку едноставно се согласил со сите барања на ВМРО-ДПМНЕ. Или се согласил да се стави ад акта законот за употреба на јазиците, односно употребата на албанскиот јазик на цела територија на Република Македонија, што беше дел од "Мајскиот договор", потоа прашањата за жртвите од конфликтот во 2001 година да се решава во рамките на постојните закони, а не да се носи нов, потоа воопшто да не се дискутира за промени во Законот за употреба на знамињата и Законот за полицијата, односно во наредните четири години да не се отвораат никакви прашања кои имаат етнички предзнак, и за крај, спојувањето на Кичево со околните општини, кое требаше да се случи во март наредната година, да се одложи за уште четири години. Со еден збор комплетен мораториум на македо-албанските жешки политички прашања, со кои ДУИ во изминативе две години жестоко атакуваше врз Владата на Никола Груевски.

на членството, кое долго време негува условно речено непријателство. Тука, пред сè, мислам на членството на ВМРО-ДПМНЕ, кое сè уште не може да заборави дека се работи за терористичката ОНА, која во 2001 година жестоко ги напаѓаше македонските безбедносни сили, во чии редови беа членови од ВМРО-ДПМНЕ. Колку овој потег за создавање коалиција меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ ќе биде аминуван од членовите на двете партии ќе се види дополнително или, пак, најрано по првите сто дена од новата Влада на Република Македонија.

## МОРАТОРИУМ ЗА ЕТНИЧКИ ПРАШАЊА!

Тезата за некакво национално помирување, што одредени медиуми во Република Македонија ја пласираат сè со цел да ја релативизираат коалицијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ најблаго речено е перверзна. Неспорен е фактот дека морално мораше да дојде до коалиција меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, бидејќи токму овие две партии зад себе ја имаат бројката на македонските и на албанските гласачи, која едноставно се покажа во изминативе две години дека не смее да се потценува. Но, истата да се оправдува со некакво национално помирување, кое наводно се случило во Србија, е доказ дека се сака да се одбрани нешто, а не се знае како или, пак, станува збор за уште една флаво-спевна приказна за Србија, од која очигледно дека некој не може да се одлепи. Жално е и по осумнаесет години независност некој сè уште да мисли дека Белград е местото на политичките случувања и центарот за стратегија и моќ на Балканот, и што е најтрагично токму оваа приказна да ѝ ја продава на Владата на Република Македонија!

Но, да се вратиме дома. Кога овој број ќе излезе од печат веројатно идната Влада на Република Македонија ќе биде комплетно позната. Долгите и мачни разговори меѓу премиерот Никола Груевски и лидерите на двете албански партии, ДПА и ДУИ, Али Ахмети и Мендух Тачи, конечно завршија. Груевски го избра Ахмети, наспроти неговиот долгогодишен коалиционен партнер ДПА. Зошто? Има повеќе причини. Доколку го следиме јавното образложение за овој потег на Груевски, лиферувано од страна на ВМРО-ДПМНЕ, а на кое не негодуваше ДУИ, може да се дојде до заклучок дека Ахмети во преговорите со премиерот речиси и да не побарал ништо за возврат, туку едноставно се согласил со сите барања на ВМРО-ДПМНЕ. Или се согласил да се стави ад акта Законот за употреба на јазиците, односно употребата на албанскиот јазик на цела територија на Република Македонија, што беше дел од "Мајскиот

проверен кадар, при тоа задржувајќи ги сите позначајни министерски места, за разлика од ДУИ, која има намера да понуди и нови личности на политичката сцена, како резултат на барањата на премиерот Никола Груевски, кој исклучително инсистирал на листата на кандидати за министри, односно функционери, да не се најдат лица кои биле во првиот ешалон на терористичката ОНА или, пак, кои имаат сомнително имотнo-правно досие. Токму затоа и се шпекулира со партиски личности од ДУИ за кои досега јавноста не слушнала, наспроти имињата од првата ударна тупаница на оваа партија која, по сè изгледа, и натаму ќе се занимава со функционирањето на партијата или, пак, ќе остане во пратеничките клупи, се разбира, оние кои имаа среќа да бидат избрани за народни претставници.

Сума сумарум, за ВМРО-ДПМНЕ почнува нова ера на политичко функционирање. Како овие два комплетно различни политички субјекта ќе успеат да најдат внатрешен разбирлив јазик за соработка допрва ќе видиме, пред сè, поради нивното довчерашно ривалство како политички конкуренти во поглед на политичката агенда, но и во поглед



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

**В**МРО-ДПМНЕ избра. По неколку рунди разговори со претседателите на двете албански партии Мендух Тачи и Али Ахмети, премиерот Никола Груевски одлучи во наредните четири години да соработува со до-вчерашната опозиционата ДУИ. Неговиот поранешен владин и традиционален партнер, ДПА, од владини преминува во опозициони редови, каде најавува дека ќе делува конструктивно. Ова прегрупирање на албанските партии, односно нивната замена на местата, воопшто не е неочекуван потег, напротив истиот е добро осмислен и, се разбира, уште по-добро реализиран. Останува уште и официјално да го слушнеме новиот владин кабинет во кој, како што веќе е познато, се наоѓаат старо-новите кадри на ВМРО-ДПМНЕ, и по некое изненадувачко од страна на ново владејачката партија ДУИ.

И во новиот четиригодишен мандат ВМРО-ДПМНЕ стартува со истите министерски имиња, за кои смета дека се

# АХМЕТИ ГО ПРОГОЛТА "МАЈСКИОТ ДОГОВОР"!



договор", потоа прашањата за жртвите од конфликтот во 2001 година да се решава во рамките на постојните закони, а не да се носи нов, потоа воопшто да не се дискутира за промени во Законот за употребата на знамињата и Законот за полицијата, односно во наредните четири години да не се отвораат никакви прашања кои имаат етнички предзнак, и за крај спојувањето на Кичево со околните општини, кое требаше да се случи во март наредната година, да се одложи. Со еден збор, мораториум на македонско-албанските жешки политички прашања, со кои ДУИ во изминативе две години жестоко атакуваше врз Владата на Никола Груевски. За распределбата на министерските ресори и да не зборуваме. ДУИ речиси и да не доби ништо од она што предизборно посакуваше!

## ЌЕ ИМА ЛИ ДОЛГОТРАЈНА КОХАБИТАЦИЈА!

Ахмети се согласи по секоја цена да влезе во власта. Макар и да не добие ништо од она за кое постојано се бореше додека беше во опозиција. Власта очигледно дека му е поважна од неговите наводно најважни барања, кои го измачувале албанскиот народ!? А токму со овие барања Ахмети ја уриваше Владата на Никола Груевски во изминативе две години, успевајќи да создаде слика дека во Република Македонија не постои политичка клима, која резултираше со замрзнати бриселски односи, барања за политички дијалог, кои како спиритуални сеанси се одржуваа во Клубот на пратениците, за на крај да

успее да дојде до "Мајскиот договор", кој и покрај негирањето од страна на премиерот, сепак се покажа дека постои. Следејќи ја оваа низа, за јавноста беше многу реално Ахмети пред Груевски во преговорите да истрча со сите овие барања. Дека тоа нема да се случи најмалку очекуваше ривалската ДПА, која како основа за разговорите за идната Влада го зема нивниот "Мартовски договор", кој е копија на "Мајскиот" и падна на испитот!

Токму затоа Груевски себе си може да се смета за победник, бидејќи со тоа што направи коалиција со ДУИ издејствува да се замрзнат на подолг рок прашањата кои беа рак-рана на Владата во изминативе две години, а поради кои, да се потсетиме, добивавме негативни критики од страна на Брисел и резултираа со неотпочнување на преговори со Европската унија. Неотворањето на овие прашања може да доведе до смирување на политичката сцена во Република Македонија и целосно посветување на економската агенда, која за премиерот Груевски и во овој мандат се чини дека ќе биде најприоритетна. Но, дали тоа ќе биде можно и колку може да трае?

Ова се дел од прашањата кои јавноста ги поставува откако се формираше коалицијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ! Пред сè, поради фактот што ДУИ, премногу молчаливо прифати сè што понуди Груевски, односно се откажа од своите цели. Од друга страна, пак, заканата на ВМРО-ДПМНЕ дека ќе може да го промени коалициониот партнер кога ќе сака, затоа што има мнозинство во Собранието, едноставно не држи вода, бидејќи и на врапчињата им е јасно дека одредени закони се носат со Баденерово правило, кое е во рацете на ДУИ. Очигледно дека потребите се заемни!



## FA. ALIJA DAUTOSKI

### POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!  
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
A
C
S



**Büro Makedonija**  
Tel. 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mob. 0171 / 5 46 32 20  
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)